



13. Градежно-лимарски	а) 1—2	1	
	б) +2	1	
14. Изработка музички инструменти од лим	1	1	25%
15. Леачки (без звоноличачи)	1	1	
16. Уметнички-леачки	1	1	
17. Метало-моделарски	1	1	
18. Граверо-цизеларски	1	1	
19. Инструментарски	1	1	
20. Инсталатерски (парии)	1	1	
21. Инсталатерски (канализација)	1	1	
22. Златарски	а) 1—2	1	
	б) +2	1	
23. Саатчиски	а) 1—2	1	
	б) +3	1	
24. Оптичарски	1	2	
25. Пушкарски (оружарски)	1	1	
26. Електро-инсталатерски	1	1	
27. Електро-механичарски	1	1	
28. Електро-монтерски	1	1	
29. Галванизерски	1	1	
30. Бојациски	а) 1—3	1	50%
	б) +3	1	
31. Вулканизерски	1	2	
32. Изработка на каљави тули за печки	1	1	
33. Керамичарски	1	1	
34. Изработка на вештачки камења	1	1	
35. Стаклорезачки	а) 1—3	1	
	б) +3	1	
36. Стакло-брусачки	а) 1—3	1	
	б) +3	1	
37. Паркетари	1	1	
38. Поставување каљави печки	1	1	
39. Фирмописци	а) 1—2	1	25%
	б) +2	1	
40. Коларо-ковачки	а) 1—2	1	
	б) +2	1	
41. Столарски (покуќнина)	а) 1—3 б) +3	1 (+1)	
42. Граѓевинска столарија	б) 1—3 в) +3	1 (+1)	
43. Уметничка столарија	1	1	
44. Кошничари	1	1	
45. Бочвари (качари)	а) 1—3	1	
	б) +3	1	
46. Дуборезачки	а) 1—2	1	
	б) +3	1	
47. Дрво-стругарски	1	1	
48. Дрво-моделарски	1	1	
49. Изработка музички инструменти од дрво	1	1	
50. Изработка ролетни од дрво	1	1	
51. Изработка кајаци и пловни објекти	1	1	
52. Кројачки за рубље	а) 1—2	1	50%
	б) +2	1	
53. Изработка мидери и појаси	1	2	80%
54. Изработка на чадори	1	1	50%
55. Тапетарски	1	1	50%
56. Декоратерски	1	1	50%
57. Тапетари за кола и возила	1	1	
58. Крзнарски	а) 1—2	1	
	б) +2	1	
59. Кожно-галантериски	1	1	30%
60. Нараквичарски	1	1	50%
61. Ортопедско-бандажорски	1	2	25%
62. Изработка предмети од гума	1	1	
63. Кобасичарско-цреварски	а) 1—2	1	25%
	б) +2	1	
64. Фотографски	а) 1—2	1	50%
	б) +2	1	
65. Фризерски	1	1	80%

2) Примањето и држањето на ученици во сите останати стопански области, гранки и дејности (занаети) ненаведени во точ. 1 е факултативно.

3) Народните одбори на околимите (градовите), врз основа на прописите од ова решение ќе донесат за се-

кое претпријатие од точ. 1 на своето подрачје одделно решение, за бројот на учениците (машки и женски) кои што истите ќе ги задолжително обучаваат.

4) Сите појасненија во врска со спроведувањето на ова решение ќе ги донесува овој Совет.

5) Прописите на Правилникот за определување сразмерот на бројот на учениците во стопанството спрема бројот на квалифицираните работници („Службен весник на НРМ“ бр. 29/47) престануваат да важат.

6) Ова Решение влегува во сила веднаш.

Број 2824

25. IX. 1952 година  
Скопје

Го застапува  
Министерот-Претседател  
на Стопанскиот совет на Владата на НРМ,  
**Н. Минчев, с. р.**

## 109

Но основа точка 3 од Решението за начинот и елементите за утврдување на обртните средства на стопанските организации („Службен лист ФРНЈ“ бр. 45/52), а во согласност со Народната банка на ФНРЈ — Централна за НР Македонија — Скопје, го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА ОБРНУВАЊЕТО НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За стопанските организации на подрачјето на Народна Република Македонија се определуваат следните коефициенти на обрнувањето на обртните средства и тоа:

Стопанска област-гранка	Коефициент на обрнување
64 Трговијата со предмети за технички цели:	
а) трговија со неметален градежен материјал	6
б) трговија со моторни возила и прибор	3
в) трговија со мешовита роба	3
г) трговија со медицински, здравствени и научни инструменти и прибор	1
д) останати	3,50
70 Трговија на големо:	
а) трговија со текстил и текстилна галантерија	6
б) трговија со железна и метална стока	5
в) трговија на кожа и прибор	5
г) трговија со производи од гума, каучук и пластична маса	5
д) трговија со мешовита стока	6
ѓ) трговија со животни намирници и куќни потреби	12
е) трговија со медицински, здравствени и научни инструменти и прибор	2
ж) трговија со емиш и зарзават	12
з) трговија со расподелба на филмови	2
и) трговија со неметален градежен материјал	8
ј) Окоопс-и односно Рекоопс-и:	

1. Скопје, Куманово, Тетово, Гости- вар, Т. Велес, Прилеп, Битола, Штип, Кочани и Гевгелија . . . . .	8
2. Останати . . . . .	6
к) Останати . . . . .	7,23
<b>50—52</b> 711—3 Занаетчиво и домашна работа:	
а) метало-преработувачка занаетска дејност	
1. производни претпријатија . . . . .	4
2. услужни претпријатија . . . . .	8
б) електро-техничка занаетска деј- ност	
1. производни претпријатија . . . . .	4
2. услужни претпријатија . . . . .	8
в) хемијска занаетска дејност	
1. производни претпријатија . . . . .	6
2. услужни претпријатија . . . . .	8
г) занаети за преработка на земја и ка- мен . . . . .	4
д) градежна занаетска дејност . . . . .	6
ѓ) дрво-преработувачка занаетска дејност	
1. производни претпријатија	
а) даборезачки . . . . .	2
б) останати . . . . .	3
2. услужни претпријатија . . . . .	3
е) занаетска дејност преработка на хартија . . . . .	5
ж) занаетска дејност преработка на текстил	
1. производни претпријатија	
а) килимарски . . . . .	2
б) ткачка и предилачка . . . . .	3
в) останати . . . . .	3,50
2. услужни претпријатија . . . . .	8
з) занаетска дејност преработка на кожа и гума	
1. производни претпријатија	
а) крзнарски . . . . .	3
б) останати . . . . .	4
2. услужни претпријатија . . . . .	8
и) прехранбена занаетска дејност	
1. пекарска . . . . .	3
2. шекарска . . . . .	8
3. кобасичарско-цреварска . . . . .	9
4. останати . . . . .	12
ј) графичка занаетска дејност . . . . .	6
к) „Декор-биро“ — Скопје . . . . .	1,50
и) занаети на лични услуги . . . . .	12

Ова Решение ќе се применува од 1. IX. 1952 година.

Број 2761 од 18. IX. 1952 год. Скопје.

Го застапува

Министерот-Претседател  
на Стопанскиот совет на Владата  
на НРМ

**Н. Минчев, с. р.**

Народна банка на ФНРЈ  
Централа за НР Македонија —  
Генерален директор,

**Б. Тонев, с. р.**

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Ковачевиќ Вера, од град Белград, подаде тужба за развод на бракот против Иван Ковачевиќ, од Белград, Видејќи местожителството и адресата на тужениот Иван се непознати, се повикува во рок од еден месец од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот по званична должност ќе му одреди застапник кој ќе го застапува.

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 246/52.

I—8—136

Милица Косанова, по татко Сулунг, службеничка од Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Александар Косанов, од Стари Вечеј. Видејќи местожителството и адресата на тужениот Александар се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот по званична должност му го одредува за застапник Киро Попов, адвокат од Скопје.

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 688/52.

I—8—139

#### ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН

Околинскиот суд во Ресен објавува дека при истиот е покрената оставинска постапка по оставината на пок. Јане П. Кочовски, бивш од село Подмочани.

Се повикува наследникот Панде Ј. Кочовски за кого местожителството е непознато во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави во овој суд за да биде повикан на расправата. Во противен случај оставината ќе биде расправана во негово отсуство со назначениот му старател Киме П. Кочовски, од село Подмочани.

Од Околинскиот суд во Ресен О. бр. 74/51.

I—7—116

Околинскиот суд во Ресен објавува дека при истиот е покрената оставинска постапка по оставината на пок. Султана Тутковска, бивша од село Златари.

Се повикува наследникот Пере Тутковски за кого местожителството е непознато во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави во овој суд за да биде повикан на расправата. Во противен случај оставината ќе биде расправана во негово отсуство со назначениот му старател Љуба М. Трајчева, од село Златари.

Од Околинскиот суд во Ресен О. бр. 20/52.

### РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

#### ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

На основа решението на Народниот одбор на Кавадарска околија под бр. 8518 од 8-IX-1952 год. записан е во регистрот на државните стопански претпријатија на страна 27-28, рег. бр. 39, претпријатието под фирма: Околинско лозарско претпријатие „Лоза“ — Кавадарци.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Кавадарска околија бр. 8365 од 3-IX-1952 год.

Предмет на работата на претпријатието е: обработка и создавање на нови лозја, вршење и услуги со рилање на земјиштето за лозја на СРЗ и приватни лица во Околијата.

Претпријатието е под стопанска управа на Народниот одбор на Кавадарска околија.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува директорот Атанас Златев и книговодителот Лазар Н. Чулев.

Од Советот за стопанство на Народниот одбор на Кавадарска околија, бр. 8518 од 8-IX-1952 год.

II-15-271

На основа решението на Народниот одбор на Кавадарска околија бр. 8001 од 23-VIII-1952 год. записано е во регистерот на државните стопански претпријатија на страна 25—26, бр. 38, претпријатието под фирма: Окoлско претпријатие за винарство „Тиквеш“ со седиште во Кавадарци.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Кавадарска околија бр. 7887 од 20-VIII-1952 год.

Предмет на работата на претпријатието е: да откупува грозје, да го преработува во алкохолни пијалоци и продавање на едро и дребно. Исто така претпријатието покрај своите задатоци ќе врши услуги на СРЗ во околицата и приватни лица во преработка на грозјето.

Претпријатието е под стопанска управа на Народниот одбор на Кавадарска околија.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Тодор Р. Грозданов.

Бр. 8001/52 од Советот за стопанство на НО на Кавадарска околија

II-15-272

#### РЕГИСТРАЦИИ НА ВОДНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

На основа решението на Управата за водостопанство на Владата на НРМ бр. 569 од 31-III-1952 година уписана е во регистарот на водните заедници на страна 1 Водната заедница под фирма: Водна заедница „Вардар“, со седиште во гр. Скопје.

Подрачјето на работата на Водната заедница се реоните на полските имоти на селата во реоните на ГНО — Скопје, Скопска и Кумановска околија.

Предмет на работата на Водната заедница е: да во својот реон врши изградба, реконструкција и подржување на објектите, погоните и постројките, кои служат за одбрана од штетното дејство на водата и за заедничка употреба на водата.

Водната заедница ќе ја потпишува директорот Глигор Тулевски, од гр. Скопје.

Бр. 569/52 од Управата за водостопанство на Владата на НРМ.

II-14-253

На основа решението на Управата за водостопанство на Владата на НРМ бр. 571 од 31-III-1952 година уписано е во регистерот на водните заедници на страна 2, рег. бр. 2, Водната заедница под фирма: Водна заедница „Струмешница“ со седиште во гр. Струмица.

Подрачјето на работата на Водната заедница е реонот на селата: Куклиш, Свидовица, Банско, Колешино, Борисово, Мокриево, Мокрино, Смоларе, Дражево, Ст. Коњаре, Коњарево, Ново Бајково, Ново Село, Сушица, Иловица, Штука, Чанакли, Нова Мала, Доброшинци, Сушево, Владевици, Велуша, Водоша, Баница, Струмица, Сачево, Муртино, Моноспитово, Турново, Радово, Петралинци, Сарај, Просениково, Пиперово, Василево, Добрајци, Градошорци, Ангелци, Дабиље, Босилово и др.

Предмет на работата на Водната заедница е: да во својот реон врши изградба, реконструкција и подржување на објектите, погоните и постројките кои служат за одбрана од штетното дејство на водите и за заедничка употреба на водите.

Водната заедница ќе ја потпишува директорот Трајко Тауков, од гр. Струмица.

Бр. 571/52 од Управата за водостопанство на Владата на НРМ.

I-14-254

На основа решението на Управата за водостопанство на Владата на НРМ бр. 570 од 31-III-1952 година уписано е во регистерот на водните заедници на страна 1, редни бр. 1, Водната заедница под фирма: Водна заедница „Повардарје“ со седиште во гр. Гевгелија.

Подрачјето на работата на Водната заедница се реоните на селата: Мојин, Горничет, Мрзенци, Негорци, Прдејци, Смоквица, Серменин, Кованец, Милетково, Габрово, Петрово, Миравци, Давидово, Удово, Јосифофо, Пирава, Валандово, Брајковци, Балинци, Мрвинци, Гавото, Богданци, Стојаково, Богородица и гр. Гевгелија.

Предмет на работата на Водната заедница е: да во својот реон врши изградба, реконструкција и подржување на објектите, погоните и постројките, кои служат за одбрана од штетното дејство на водата и за заедничка употреба на водата.

Водната заедница ќе ја потпишува директорот Ристо Тасев, од гр. Гевгелија.

Бр. 570/52 од Управата за водостопанство на Владата на НРМ.

II-14-255

На основа решението на Управата за водостопанство на Владата на НРМ бр. 534 од 31-III-1952 година, уписано е во регистерот на водните заедници на страна 3, водната заедница под фирма: Водна заедница „Брегалница“, со седиште во гр. Кочани.

Подрачјето на работата на Водната заедница е реонот на селата: Оризари, Прибачево, Грдовци, Горни Подлог, Мојанци, Облешево, Чифлик, Чешиново, Влатец, Липец, Виница, Градец, Истибања, Јаќимово, Црн камен, Виничка Кшла, Лаки, Драгобраште, Пеклани, Зрновици, Мордовис, Видовиште, Теранци, Тркање, Соколарци, Спанчево, Вања, Лепопелци, Уларци, Крупиште, Кучичино, Бурилчево, Новоселани, Жигјанци, Пишица, Злетово, Т. Рударе, Лезово, Ратевница, Глобица, Трипутанци, Драч, Троло и гр. Кочани.

Предмет на работата на Водната заедница е: да во својот реон врши изградба, реконструкција и подржување на објектите, погоните и постројките, кои служат за одбрана од штетното дејство на водата и за заедничка употреба на водата.

Водната заедница ќе ја потпишува директорот Јован Нишанџиски, градежен техничар од др. Кочани.

Бр. 534/52 од Управата за водостопанство на Владата на НРМ.

II-14-256

На основа решението на Управата за водостопанство на Владата на НРМ бр. 1154 од 7-VII-1952 година, уписано е во регистерот на водните заедници на страна 6, водната заедница под фирма: Водна заедница „Охридско Езеро“ со седиште во гр. Охрид.

Подрачјето на работата на Водната заедница е реонот на селата во Охридска околија и гр. Охрид.

Предмет на работата на Водната заедница е: да во својот реон врши изградба, реконструкција и подржување на објектите, погоните и постројките, кои служат за одбрана од штетното дејство на водата и за заедничка употреба на водата.

Водната заедница ќе ја потпишува директорот Петар Велановски, градежен техничар од гр. Охрид.

Бр. 1154/52 од Управата за водостопанство на Владата на НРМ.

II-14-257

На основа решението на Управата за водостопанство на Владата на НРМ бр. 991 од 9-VI-1952 година, уписано е во регистерот на водните заедници на страна 5, водната заедница под фирма: Водна заедница „Полог“ со седиште во гр. Тетово.

Подрачјето на работата на Водната заедница е реонот на селата: во Тетовска околија и гр. Тетово.

Предмет на работата на Водната заедница е: да во својот реон врши изградба, реконструкција и подржување на објектите, погоните и постројките, кои служат за одбрана од штетното дејство на водата и за заедничка употреба на водата.

Водната заедница ќе ја потпишува директорот Симо Китановски, градежен техничар од гр. Тетово.

Бр. 991/52 од Управата за водостопанство на Владата на НРМ.

II-14-258

## РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 559/47 година, запиан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 232, рег. бр. 232, занаетчискиот дуќан под фирма: Велосипедџија, Селим Исламов Мемедали со седиште во град Тетово, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 58.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на велосипеди.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Селим Исламов Мемедали.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Тетово, бр. 6185 од 28-VI-1952 год. II-71-1415

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 170/47 година, запиан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 231, рег. бр. 231, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатџија, Реџеџи Јонузев Цевдет со седиште во град Тетово ул. „Загребска“ бр. 12.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на саати.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Реџеџи Јонузев Цевдет.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Тетово, бр. 3111 од 28-VI-1952 год.

II-71-1416

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 17575/47 година, запиан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 229, рег. бр. 229, занаетчискиот дуќан под фирма: Кечџија, Јонуз Сулејманов Јонуз со седиште во град Тетово ул. „Беличица“ бр. 4.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на кечиња.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јонуз Сулејманов Јонуз.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Тетово, бр. 4606 од 28-VI-1952 год.

II-71-1417

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 1373/47 година, запиан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 242, рег. бр. 242, занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач, Исам Абдушев Амет, со седиште во град Тетово ул. „Братство“ бр. 62.

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исаим Абдушев Амет.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Тетово бр. 4509 од 1-VII-1952 год.

II-71-1418

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 166/45 година, запиан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 243, рег. бр. 243, занаетчискиот дуќан под фирма: Коенџија, Петковски Јованов Кристе со седиште во град Тетово ул. „Беличица“ бр. 24.

Предмет на работата на дуќанот е: коенџиски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петковски Јованов Кристе.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Тетово, бр. 6429 од 1-VII-1952 год.

II-71-1419

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 218/47 година, запиан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 245, рег. бр. 245, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Јусуфи Абединов Абдула со седиште во Тетово ул. „Лазар Колишевски“ бр. 28.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на коли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуфи Абединов Абдула.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Тетово, бр. 5548 од 2-VII-1952 год.

II-71-1420

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 1934/51 год., запиан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 247, рег. бр. 247, занаетчискиот дуќан под фирма: Бозаџија, Мустафаи Идризов Исмет со седиште во град Тетово, ул. „Иван Рибар Лола“ бр. 327.

Предмет на работата на дуќанот е: производство на боза.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мустафаи Идризов Исмет.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Тетово, бр. 7768 од 2-VII-1952 год.

II-71-1421

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 25732/48 година, запиан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 248, рег. бр. 248, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Зеќири Камберов Таир со седиште во град Тетово ул. „Загребска“ бр. 4.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зеќири Камберов Таир.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Тетово, бр. 2394 од 3-VII-1951 год.

II-71-1422

На основа дозволата на ГНО — Тетово бр. 17597/47 година, запиан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 251, рег. бр. 251, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат, Ваипи Хасанов Емин со седиште во град Тетово ул. „Иван Рибар Лола“ бр. 325.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ваипи Хасанов Емин.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Тетово, бр. 3580 од 11-VIII-1952 год.

II-71-1423

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 121/45 година, запиан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 252, рег. бр. 252, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија, Будимовски Зафиров Трпе со седиште во град Тетово ул. „Горна Чарџија“ бр. 17.

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Будимовски Зафиров Трпе.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Тетово, бр. 6106 од 4-IX-1952 год.

II-71-1424

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 11261/50 година, запиан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 253, рег. бр. 253, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија, Кочоски Санев Јордан со седиште во град Тетово, ул. „Беличица“ бр. 30.

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кочоски Санев Јордан.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Тетово, бр. 3608 од 8-IX-1952 година.

II-71-1425

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 1271/48 година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 254, рег. бр. 254, занаетчискиот дуќан под фирма: Коенџија, Стојаноски Глигоров Илија со седиште во град Тетово ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 71.

Предмет на работата на дуќанот е: коенџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојаноски Глигоров Илија.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Тетово, бр. 7170 од 23-IX-1952 год.

II—71—1426

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 169/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 249, рег. бр. 249, занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач, Шасивари Алиов Касам со седиште во град Тетово ул. „Лазар Колишевски“ бр. 11.

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шасивари Алиов Касам.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Тетово, бр. 8147 од 4-VII-1952 год.

II—71—1427

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 708/49 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 240, рег. бр. 240, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија, Анчевски Стевчев Петре со седиште во Тетово ул. „Братство“ бр. 64.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на саати.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анчевски Стевчев Петре.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 6714 од 1-VII-1952 год.

II—70—1408

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 6506/51 година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 238, рег. бр. 238, занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар, Костовски Глигоров Пане со седиште во град — Тетово ул. „Братство“ бр. 44.

Предмет на работата на дуќанот е: производство на јажиња.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Костовски Глигоров Пане.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 6875 од 30-VI-1952 год.

II—70—1409

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 7805/48 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 237, рег. бр. 237, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар, Савиќ Тодоров Момир со седиште во град Тетово ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 325.

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Савиќ Тодоров Момир.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 6588 од 30-VI-1952 год.

II—70—1410

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 2388/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 236, рег. бр. 236, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Богоевски Стојанов Никола со седиште во град Тетово ул. „Беличица“ бр. 11.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Богоевски Стојанов Никола.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 5922 од 30-VI-1952 година.

II—70—1411

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 4058/46 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 235, рег. бр. 235, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Јовановски Томов Саве со седиште во град Тетово ул. „Беличица“ бр. 32.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јовановски Томов Саве.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 3620 од 30-VI-1952 год.

II—71—1412

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 4436/51 година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 234, рег. бр. 234, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија, Трпчески Ристов Трпе со седиште во град Тетово ул. „Иван Рибар Лола“ бр. 257.

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трпчески Ристов Трпе.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 5568 од 30-VI-1952 год.

II—71—1413

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 90/45 година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 233, рег. бр. 233, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Кузмановски Јованов Диме со седиште во град Тетово ул. „Беличица“ бр. 16.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кузмановски Јованов Диме.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 3606 од 30-VI-1952 год.

II—71—1414

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 4464/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 46, рег. бр. 302, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Менга Тефиќов Алинафи со седиште во Гостивар ул. „Маршал Тито“ бр. 56.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Менга Тефиќов Алинафи.

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија, бр. 4464 од 26-VIII-1952 год.

II—59—1179

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 5388/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 46, рег. бр. 300, занаетчискиот дуќан под фирма: Механичарска работилница, Рушид Шерифов Рушиди, со седиште во село Пирок.

Предмет на работата на дуќанот е: механичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рушид Шерифов Рушиди.

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија, бр. 5388 од 26-VIII-1952 год.

II—59—1180

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 5455/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 46, рег. бр. 299, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Садику Берзатов Кашиф со седиште во село Чеграње.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Садику Берзатов Кашиф.

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија, бр. 5455 од 26-VIII-1952 год.

II—591181

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 4233/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 48, рег. бр. 298, занаетчискиот дуќан под фирма: Абација, Мифтари Атипа Љутви, со седиште во село Равен.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на седени алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мифтари Атипа Љутви.

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија, бр. 4233 од 26-VIII-1952 год. II-59-1182

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 4409/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 46, рег. бр. 297, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Чајани Накилов Ферид со седиште во Гостивар ул. Ленинградска бр. 8.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чајани Накилов Ферид.

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија, бр. 4409 од 26-VIII-1952 год. II-60-1183

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 3203/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 45, рег. бр. 292, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар, Изекри М. Азби со седиште во село Чергани.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Изекри М. Азби.

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија, бр. 3203 од 26-VIII-1952 год. II-60-1184

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 4647/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 45, рег. бр. 294, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Фејми Азис Мемеди со седиште во село Неготино.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фејми Азис Мемеди.

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија, бр. 4647 од 26-VIII-1952 год. II-60-1185

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 4646/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 45, рег. бр. 295, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Цветат Хамзо Сарици со седиште во село Вруток.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветат Хамзо Сарици.

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија, бр. 4646 од 26-VIII-1952 год.

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 5145/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 45, рег. бр. 296, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Селими Керимов Атип со седиште во село Неготино.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Селими Керимов Атип.

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија, бр. 5145 од 26-VIII-1952 год. II-60-1188

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 5370/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 190/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Тулар, Владимир Киров, Точев со седиште во село Винаца.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на тули.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир Киров Точев.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија, бр. 5370 од 12-VII-1952 год. II-54-1082

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 4914/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 127, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар, Лефко Ј. Шошолоски со седиште во село Вранештица.

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лефко Ј. Шошолоски.

Од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија, бр. 4914 од 2-VII-1952 год. II-57-1141

На основа дозволата од Поверенството за комунални работи на ОНО Кичево бр. 6616/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 128, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар, Владо Спасеноски со седиште во село Вранештица.

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо Спасеноски.

Од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија, бр. 6616 од 2-VIII-1952 год. II-57-1142

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 4837/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 130, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар, Рамадан Цемаилов Зекиров со седиште во Кичево.

Предмет на работата на дуќанот е: јагарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамадан Цемаилов Зекиров.

Од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија, бр. 4837 од 2-VIII-1952 год. II-57-1143

На основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО—Кичево бр. 5046/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 129, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Арслан Бајрамоски со седиште во Кичево.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Арслан Бајрамоски.

Од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија, бр. 5046 од 2-VIII-1952 год. II-57-1144

На основа дозволата од Советот за локална привреда и комунални работи на ОНО—Кавадарци бр. 13183/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 65—66, рег. бр. 33, занаетчискиот дуќан под фирма: Посластичар, Рамадан Р. Реси со седиште во Кавадарци.

Предмет на работата на дуќанот е: посластичарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамадан Р. Реси.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Кавадарци, бр. 13183 од 18-XII-1951 год. II-38-782



На основа дозволата од Советот за локална индустрија и комунални работи на ОНО—Кавадарци бр. 2537/52 год., запиан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 73—74, рег. бр. 37, занаетчискиот дуќан под фирма: Алваџија-Бозаџија, Царо Алиев Феим со седиште во Кавадарци.

Предмет на работата на дуќанот е: продажба на алва, боза и др.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Царо Алиев Феим.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Кавадарци, бр. 2537 од 26-III-1952 год. II—45—913

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните изгубени документи:

### ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 2832, серија „Р“ 0589426, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Петар Стевчев Павловски, од село Драчево — Скопско (2593)

Лична карта рег. бр. 390, серија „Р“ 0577334, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Благо Цветанов Стојановски, од село Мралино — Скопско (2594)

Лична карта рег. бр. 5357, серија „Р“ 0653320, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Павле Димитров Тошев, Царина маала — Кратово (2595)

Лична карта рег. бр. 598, серија бр. 0073237, издадена од ПВР на ГНО — Битола на Глигор Г. Еманов, — Битола ул. „Гура Гаковик“ бр. 45 (2596)

Лична карта рег. бр. 14528, серија „Р“ 0758595, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Мифтар Медијов Бајрамоски, од село Зајас — Кичевско (2597)

Лична карта рег. бр. 12964, серија бр. 0674119, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Зибер Али Муртезани, од село Мерово — Тетовско (2598)

Лична карта рег. бр. 6885, серија бр. 0152471, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Коца (Костоска) Бардакоска, ул. „146“ бр. 50 — Прилеп (2599)

Лична карта рег. бр. 221, серија „Р“ 0645233, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Монос Бориз Манасов, ул. „Мирче Ацев“ бр. 25 — Битола (2600)

Лична карта рег. бр. 9133, серија „Р“ 0669850, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Гаљо Николов Гаљоски, од село Глоѓи — Тетовско (2601)

Лична карта рег. бр. 3951, серија бр. 0528562, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Петар Јорданов Миладиновски, ул. „Хр. Карлуш“ — Куманово (2602)

Лична карта рег. бр. 5387, серија „Р“ 0402397, издадена од ОНО — Св. Николе на Љубе С. Стројманов, од село Малино — Кумановско (2603)

Лична карта рег. бр. 2976, серија бр. 0530144, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Демирли Д. Пановски, ул. „Безимена“ бр. 9 — Куманово (2604)

Лична карта рег. бр. 6660, серија бр. 0528393, издадена од ГНО — Куманово на Фаик Ариф Алитовски, ул. „К. Фетак“ бр. 12 — Куманово (2605)

Лична карта рег. бр. 12585, серија „Р“ 0552639, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Сабедин Казима Демири, од село Гошинце — Кумановско (2606)

Лична карта рег. бр. 1806, серија бр. 0662879, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Зулфи Куртиш Мемеди, од село Милетино — Тетовско (2607)

Лична карта рег. бр. 2781, серија бр. 0489678, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Душан Ристов Стефанов, ул. „Маршал Тито“ бр. 72 — Кавадарци (2708)

Лична карта рег. бр. 7196, серија „Р“ 0380806, издадена од ПВР на ОНО — Кочани на Атанас Петар Христов, од село Мојанци — Кочанско (2609)

Лична карта рег. бр. 2249, серија бр. 0307064, издадена од ПВР на ОНО — Штип на Павле Јакимов Ристов, од село Долни Балван — Овчеполско (2610)

Лична карта рег. бр. 10880, серија бр. 0670294, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Зенун Мемет Зенуни, од село Групчин — Тетовско (2611)

Лична карта рег. бр. 21651, серија бр. 0681798, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Шасивар Елез Сејди, од село Церово — Тетовско (2612)

Лична карта рег. бр. 8871, серија бр. 0064581, издадена од ПВР на ОНО — Крива Паланка на Младен Ристов Ѓорѓиевски, од село Конопница — Кривопаланачко (2613)

Лична карта рег. бр. 11554, серија „Р“ 0013333, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Живко Вождар Спасиќ, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 26 — Скопје (2626)

Шоферска исправа на Сарџо Мисковски, од село Дуф — Гостиварско (2592)

Лична карта рег. бр. 4525, серија „Р“ 0749043, издадена од ПВР на ОНО Кичево на Шукрија Иметов Фазлиоски, ул. „М. Тито“ бр. 167 — Кичево (2589)

Лична карта рег. бр. 2308, серија бр. 0148267, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Ангеле Г. Стеваноски, ул. „11 октомври“ бр. 202 — Прилеп (2590)

## ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ ЗА 1953 ГОДИНА

Се известуваат претплатниците на „Службен весник на НРМ“ дека претплатата за 1953 година ќе изнесува 600 динари за еден примерок.

Претплатата се уплатува однапред за цела година по приложената чековна уплатница во „Службен весник на НРМ“ бр. 32/52, на тек. с-ка 801-901702 кај Народната банка на ФНРЈ — Централна за НРМ — Скопје.

При уплатување на сумата треба на чековната уплатница или вирманскиот налог да се напише јасно адресата на којашто треба да се испраќа весникот, а на грбот од чекот да се наведе зошто се уплатува сумата и за колку примерци, а за старите претплатници да се наведе и претплатниот број под кој е приман весникот во 1952 година.

Претплатата за 1953 година треба да се обнови до крајот на месец декември о. г. По овој рок на секој што не ќе ја обнови претплатата испраќањето на весникот ќе се обустави.

Како извесен број претплатници од 1952 година уште не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за идната година едновременно да ја внесат и должната претплата од 1952 година.

Од администрацијата  
на „Службен весник на НРМ“

### СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
107. Наредба за регулирање колењето на добитокот	297
108. Решение за определување сразмерот на бројот на учениците во стопанството спрема бројот на квалификуваните работници на подрачјето на Народна Република Македонија	297
109. Решение за коефициентите на обрнувањето на обртните средства на стопанските организации на подрачјето на Народна Република Македонија	298